

## РИ - ЕПМ, Авторизиран сервис на **SICK MAIHAK**

Нашата компанија е авторизирана и сертифицирана филијала или сервис на **SICK MAIHAK** од Германија ([www.sick.com](http://www.sick.com)) која што пак е светски познат производител на мерни уреди за континуиран мониторинг за хемиската, металопреработувачката, обоената индустрија, цементарници, термоелектрани, рафинерии...

Како претставници и сервис на **SICK MAIHAK** ние освен што сме присутни во Македонија, нашите услуги ги даваме и во земјите од регионот, како: Бугарија, Албанија, Косово, Србија, Романија, Украина и др.

Ние обезбедуваме `all-in-one` систем солуции за гасна анализа, мерење на прашина, анализа на вода и течности и нивомерења.



### Наши области на дејност

- ✓ Континуирани гасни анализи (Емисија и Процесна технологија)
- ✓ In-Situ мерна технологија
- ✓ Екстрактивна мерна технологија
- ✓ Снимање и Пресметување на мерните податоци
- ✓ Мерење на концентрација на прашина
- ✓ Анализи на Вода / Течности
- ✓ Технологија на ниво мерења
- ✓ Мерење на количина на проток и брзина
- ✓ Уреди за мерење на опацитет
- ✓ Континуиран емисиски мониторинг
- ✓ Регионална продажба и прифатливи цени на уредите и резервни делови со нивна монтажа и
- ✓ Сервисен пакет: од Инженеринг т.е. Планирање, Нарачка, Монтирање и Одржување на уредите се до сервис на опремата по продажбата

RI - EPM Rudarski Institut d.o.o. Skopje  
Authorized **SICK SERVICE**  
P. O. Box 174 \* 1001 Skopje\* Blvd. Jane Sandanski 113  
1000 Skopje, R. Macedonia  
Phone: +389 2 2 447 156\* Phone/Fax +389 2 2 447 623  
E-mail : [epmsick@epmsick.com.mk](mailto:epmsick@epmsick.com.mk)  
Web site: [epmsick.com.mk](http://epmsick.com.mk)

**SICK** | **MAIHAK**

## ПРАШАЛНИК

Доколку сте заинтересирани да дознаете нешто повеќе за нашиот сервис, Ве молиме пополнете го овој Прашалник и вратете ни го пополнет по пошта, факс или e-mail. Ние потоа ќе стапиме во контакт со Вас и ќе Ви го понудиме и обезбедиме најдоброто решение за Вашето специфицирано поле на интерес.

Деталите од овој Прашалник ќе ни послужат како основа за нашата понатамошна комуникација и соработка.

## ИНФОРМАЦИИ ЗА КЛИЕНТОТ

Компанија :	<input type="text"/>
Адреса :	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Поле на дејност :	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Лице за контакт :	<input type="text"/>
Телефон :	<input type="text"/>
Факс :	<input type="text"/>
E-mail :	<input type="text"/>

**РИ - ЕПМ**, Рударски Институт д.о.о. Скопје  
Авторизиран сервис на [SICK MAIHAK](#)  
П. Фах: 174\*1001 Скопје\* Бул. Јане Сандански бр. 113  
1000 Скопје\* Р. Македонија  
Тел: +389 2 2 447 156\* Тел/Факс +389 2 2 447 623  
[www.epmsick.com.mk](http://www.epmsick.com.mk)  
E-mail : [epmsick@epmsick.com.mk](mailto:epmsick@epmsick.com.mk)

**SICK** | MAIHAK